

ЈА ЗАПАЛИ СВЕЌАТ

КОЈА НИ

тодиј го превеле Светото Писмо. Јазикот го внеле во Божествената Литургија и во писменоста. Евангелскиот глас на Св. Кирил се слушаше во целиот род. Неговите мудри зборови за вистината на Христовата наука, искажани на родниот јазик, навлегле и

то". Се упокоил во Господа на свои 42 години, на 14. 2. 869 година, но за тој краток период на земниот живот оста-

"Nie zaedno oravme edna brazda, dovr{uvaj}i gi moite dni, jas pa lam na nivata, a ti ja saka{ gorata (manastiro{t Olimp}); sepak poradi gorata nemoj da go napu{ti{ u-eweto".

ги крепеле срцата на нашиот страдален народ. Големiot "Апостол и столб на Богочовековата Црква", великан на културата и на црквата, пред повеќе од 1.100 години го внесе во црковната богослужба јазикот на Македонците и заедно со својот брат Св. Методиј и со нивните ученици Св. Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангелариј, не дозволија нашите предци да бидат претопени, германизирани и елинизирани и ги победија оние кои без милост, со грубост, со подлост, со измислени лаги сакаа да го избришат името македонско и затоа тие засекогаш остануваат бранители на нашата национална и црковна слобода.

Св. Кирил - наречен Филозоф Константин, со логичноста на мислењето, ја победи тријазичната ерес, ги победи оние кои сметаа дека е можно да се служи богослужба само на латински, еврејски и грчки јазик, храбро бранејќи го своето дело: "Зарем не врне дожд за сите еднакво? Зарем сонцето не грее за сите еднакво? Зарем сите еднакво не вдишуваме? И како не се срамите да признаете само три јазици и зошто сакате сите други народи и племиња да бидат слепи и глуви...". Се изборил за признавање на јазикот.

Св. Кирил не живеел долго. Пред смртта, разделувајќи се од својот брат Св. Методиј, ги искажал последните зборови: "Ние заедно оравме една brazda, довршувајќи ги моите дни, јас пагам на нивата, а ти ја сакаш гората (манастирот Олимп); сепак поради гората нemoj да го напуштиш учење-



ГРОБОТ НА

"Големите заслуги на Св. Кирил Солунски во полагањето на темелот на севкупниот духовен живот, на христијанизирањето, просветувањето, облагородувањето, препорудувањето и воведувањето во редот на културните народи, ги обврзуваат сите народи на признателност и благодарност, но најмногу нас Македонците и Македонската православна црква, од чија земја тој произлегол, на чиј јазик ги превел првите книги, и која била удостоена со првиот архиепископ, ученикот на Св. браќа Кирил и Методиј, Св. Климент Охридски, кој достоино и ревностно го продолжил делото на својот бесмртен учител".

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Светата православна црква на 14.2. по стар календар или на 27.2. по нов календар го прославува Упокоението на еден од најголемите синови на македонскиот народ, Св. Кирил Солунски, просветител, писател, учител, преведувач на богослужбени книги, филозоф, "кој уште во мракот на средниот век ја запали свеќата на евангелското просветување, која никогаш нема да згасне".

Реткиот филозоф и несопирлив мисионер со изразени умствени дарби е родоначалник на христијанството и на културата на народите

на овие простори. Св. Кирил и Методиј ја создале првата азбука (со 38 знаци), која добила име глаголица. На оваа азбука се напишани најважните книги, како што се: Светото Евангелие, Службеник, Часослов, Евхологиј и др. Овие први книги претставуваат камен-темелник во развојот на писменоста. Првите зборови испишани со оваа азбука се: "Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога, и Бог беше Слово". Мудриот Св. Кирил го превел целиот црковен чин и ги вовел своите ученици во тајните на црковната богослужба. Св. Кирил и Ме-

А НА ЕВАНГЕЛСКОТО ПРОСВЕТУВАЊЕ, КОГАШ НЕМА ДА ЗГАСНЕ

нес, се поклонува црковна и државна делегација од Република Македонија.

Македонскиот народ се поклонува пред чесните мошти на гробот на Св. Кирил во Рим и им изразува благодарност, чест и почитување на делата на Светите Браќа. Заради тешкото минато низ кое помина македонскиот народ и Светата МПЦ, оваа почит им е

на спомен-плочата на гробот на Св. Кирил (кој тука е упокоен пред 11 векови) и му е оддадена почит од име на целиот македонски народ и од име на МПЦ. На спомен-плочата, на македонски и на латински јазик, во бакар е испишано: "На Свети Кирил Солунски, сесловенски просветител со благодарност од македонскиот народ". При свеченоста на откривањето на спомен-плочата бил отслужен и молебен. Откривањето на плочата го извршил Неговото Блаженство Архиепископот Охридски и Македонски Доситеј. Цитираме неколку трогателни зборови од неговиот говор на гробот на Свети Кирил: "Големите заслуги на Св. Кирил Солунски во полагањето на темелот на севкупниот духовен живот, на христијанизирањето, просветувањето, облагородувањето, препорудувањето и воведувањето во редот на културните народи, ги обврзуваат сите народи на признателност и благодарност, но најмногу нас Македонците и Македонската православна црква, од

на латински јазик.

Далеку од родната Македонија, далеку од средината на своите далечни прадедовци, од местото каде се родил и израснал, се формирал и творел на нашето тло, во базиликата посветена на Св. Климент Римски, во Рим, останаа неговите мошти, на учителот каде почиваат и денес, и по повеќе од 11 векови од неговата смрт. Светата црква, секоја година на 27 февруари по нов календар (14 февруари по стар календар), ја одбележува блажената смрт на Свети Кирил, смртта на бесмртниот светител. Поминаа повеќе од 1.100 години како е упокоено неуморното тело на втемелувачот на нашето писмо. Колку долги години мирува телото на Св. Кирил, но не мирува неговиот дух, неговите свети чудотворни мошти.

"Денес, тука, во Базиликата на третиот римски папа Свети Климент, чии свети мошти самиот ти, Кириле од мачеништво ги донесе и положи, почиваш блажено и се радуваш на пофалбите кои ти ги принесуваме, ние, твоите последо-

својот велик учител, Кирил. Моштите заедно ќе зрачат уште повеќе со силата на Христовата светлина и повеќе ќе ја осветлуваат, греат, чуваат и возрастуваат Македонија. Ќе ја спојат неизвесната иднина со темелното минато, ќе ја потврдат Вистината и патот кон сигурноста на иднината. Охрид, светиот град, широко ќе ги отвори портите да ги прими на великодушен дар Светикириловите мошти. Ќе ги благослови сите христијани кои ќе дојдат да им се поклонат, пред тој бесмртен извор на силата и благодетта, пред творецот на писмото, пред филозофот и светецот, пред идеалот на нашето богопознание". (Дел од беседата на Дебарско-кичевскиот митрополит Тимотеј, на гробот на Свети Кирил во Рим).

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд



АПЕЛ Манастирот "Си Свети"

има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државата и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.

Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Жиро-сметка:
530-0003005453-64
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.
ОХРИД

"Zarem ne vrne do`d za site ednakvo? Zarem sonceto nê gree za site ednakvo? Zarem site ednakvo ne vdi {uvame? I kako ne se sramite da priznaete samo tri jazici i zo{to sakate site drugi narodi i plemiwa da bidat slepi i gluvi...".

направена со големо задоцнување. Прв пат таква почит пред гробот на Св. Кирил му се оддаде во 1969 г., точно на 14.2. - по стар календар (на денот на неговото упокојување), кога всушност и се одбележа 1.100 годишнината од неговата смрт. Но, од 1970 г. делегациите доаѓаа да му оддадат почит на Денот на Св. Кирил и Методиј, во мај. На 23.5.1970 г. (ден спроти празникот на Св. Браќа Кирил и Методиј), во вечниот град Рим, во базиликата "Св. Климент Римски", во присуство на претставници на македонскиот народ и МПЦ, свечено е открие-

чија земја тој произлегол, на чиј јазик ги превел првите книги, и која била удостоена со првиот архиепископ, ученикот на Св. браќа Кирил и Методиј, Св. Климент Охридски, кој достоино и ревнотно го продолжил делото на својот бесмртен учител".

Оддавањето почит на делото на Св. Кирил и Методиј се врши во базиликата "Св. Климент Римски" и во "Св. Петар". Се одржува Света Божествена Литургија, се одржува слово за животот и за делото на Светите Браќа, се отслужува молебен, се чита и Повелбата на македонски и

ватели од родната Македонија! Ликувај, зашто не го забораваме твоето бесмртно дело и ти пееме на јазикот кој за нас го сочини самиот! Биди со нас и понатаму, помагај му на твојот народ, кој, како никогаш досега, ја бара твојата закрила и благослов!... Ние, како Црква, бараме дел од светите мошти на Кирил од Рим да се пренесат во Охрид, македонскиот Ерусалим. Тие треба достоино да се положат до моштите на неговите најревностни ученици Свети Климент и Наум, Охридските чудотворци, зашто го продолжија и го крунисаа делото на



СВЕТИ КИРИЛ